



„Врати се и клањај - затоа што не клањаше како што треба.“

Ебу Хурејре, Аллах нека е задоволен со него, пренесува дека Божјиот пратеник, салаллаху алејхи ве селем, еднаш влегол во џамијата. По него влегол еден човек, клањал, а потоа дошол и го поздравил со селам Пратеникот, салаллаху алејхи ве селем. Пратеникот му возвратил на селамот и му рекол: „Врати се и клањај - затоа што не клањаше како што треба.“ Човекот се вратил и повторно клањал на ист начин, па повторно дошол и го поздравил со селам. Пратеникот повторно му рекол: „Врати се и клањај - затоа што не клањаше како што треба.“ Тоа му го повторил трипати. Тогаш човекот рекол: „Се колнам во Оној Кој те пратил со вистината - не знам подобро од ова. Научи ме!“ Пратеникот, салаллаху алејхи ве селем, му рече: „Кога ќе станеш за намаз - изговори текбир. Потоа цитирај од Куранот она што ти е олеснето (што не ти предизвикува потешкотија). Потоа оди на руку - сè додека не се смириш на руку. Потоа исправи се - сè додека не застанеш целосно исправено. Потоа падни на сеџда - сè додека не се смириш на сеџда. Потоа стани од сеџда и седни - сè додека не се смириш во таа положба. Потоа направи го тоа во текот на целиот намаз.“

[صحيح] [متفق عليه]

Веровесникот, салаллаху алејхи ве селем, еднаш влегол во џамијата, а по него влегол еден човек кој клањал два реката пребрзо - не практикувајќи смиреност ниту при стоењето, ниту на руку, ниту на сеџда. Пратеникот, салаллаху алејхи ве селем, го набљудувал додека клањал. Кога завршил, човекот му пришол на Пратеникот, кој седел во еден дел од џамијата, и го поздравил со селам. Пратеникот му возвратил на селамот и му рекол: „Врати се и клањај - затоа што не клањаше како што треба.“ Човекот се вратил и повторно клањал на ист начин, па повторно му пришол и го поздравил со селам. Пратеникот пак му рекол: „Врати се и клањај - затоа што не клањаше како што треба.“ Ова се повторило трипати. Тогаш човекот рекол: „Се колнам во Оној Кој те пратил со вистината - не знам подобро од ова. Научи ме!“ Пратеникот, салаллаху алејхи ве селем, му рече: „Кога ќе станеш за намаз - изговори го почетниот текбир. Потоа изрецитирај ја сурата Ел-Фатиха и она имаш можност од Куранот. Потоа оди на руку и остани таму смирено: положи ги дланките на колената, исправи го грбот и држи се постојано во таа положба. Потоа исправи се - сè додека не застанеш целосно исправен и коските не се вратат на своето место. Потоа падни на сеџда и смири се на неа: постави го челото и носот, двете дланки, колената и прстите од нозете цврсто на земја. Потоа седи помеѓу двете сеџди - сè додека не се смириш во седењето. И прави го тоа во секој рекат од твојот намаз.“

النجاة الخيرية
ALNAJAT CHARITY

